

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 29
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерот и Одборот на директори на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Со постапката за конфирмирање на меѓусебните побарувања и обврски со осигурителните друштва, ревизијата утврди дека кај обврските спрема добавувачи постојат разлики во износ од 2.802 илјади денари (помалку според осигурителните друштва), а кај побарувањата од купувачи постојат разлики во износ од 1.233 илјади денари (помалку според осигурителните друштва). Во врска со овие разлики не е извршено меѓусебно усогласување на состојбите со осигурителните друштва. Ревизијата изрази мислење за финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година за постоење неусогласеност на состојбите со осигурителните друштва во износ од 2.759 илјади денари кај обврските спрема добавувачи (помалку според осигурителните друштва) и во износ од 1.024 илјади денари кај побарувањата од купувачи (помалку според осигурителните друштва, од кои 1.150 илјади денари се долговни разлики и 126 илјади денари се побарувачки разлики).

2. Ревизијата утврди дека Друштвото во јануари 2023 година беа издадени фактури за брокерски услуги за полиси кои се продадени во 2022 година во износ од 1.225 илјади денари поради што приходите од продажба и побарувањата од купувачи беа потценети за 1.225 илјади денари во финансиските извештаи за 2022 година. Поради тоа, приходите во 2023 се преценети за 1.225 илјади денари, а акумулираната добивка на 31.12.2023 е потценета за истиот износ.

3. Ревизијата утврди дека Друштвото има искажано приходи од продажба во износ од 445 илјади денари кои се однесуваат на продадени полиси на фактура за сметка на осигурителните компании поради што Друштвото ги преценило приходите од продажба, а ги потценило обврските спрема осигурителните компании за 445 илјади денари. Исто така, Друштвото има искажано останати оперативни расходи во износ од 383 илјади денари кои се однесуваат на продадени полиси во готово за сметка на осигурителните компании, а за кои не биле издадени излезни фактури и поради што ги преценило останатите оперативни расходи, а ги потценило побарувањата од купувачи за 383 илјади денари. Ревизијата изрази мислење за финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година за преценетост на останатите приходи за 665 илјади денари, преценетост на останатите финансиски приходи за 321 илјади денари и потценетост на обврските за продадени полиси на сметка на осигурителните компании за 986 илјади денари.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша

одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 26 јуни 2024 година

Овластен ревизор


Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	6	10.555	10.977
Останати оперативни приходи	7	-	665
Вкупно оперативни приходи		10.555	11.642
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-4	-10
Трошоци за вработените	9	-1.722	-1.508
Амортизација		-5	-
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-1.432	-1.352
Вкупно оперативни расходи		-3.163	-2.870
Добивка од оперативно работење		7.392	8.772
Финансиски приходи	11	-	321
Финансиски расходи	11	-	-
Добивка пред оданочување		7.392	9.093
Данок на добивка	12	-1.801	-958
Добивка по оданочување		5.591	8.135
Основна заработувачка по акција во денари	13	5.591	8.135

Одборот на директори на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 3 јуни 2024 година

Извршен директор

Јовица Латиновски



Белешките содржани од страна 11 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка по оданочување		5.591	8.135
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања			
расположливи за продажба		13	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u> 13	<u>-</u> -
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА			
ГОДИНАТА		<u>5.604</u>	<u>8.135</u>

Белешките содржани од страна 11 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Материјални средства	14	-	-
Нематеријални средства	14	19	24
Вложувања расположливи за продажба	15	1.494	-
Вкупно долгорочни средства		1.513	24
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	16	2.514	2.706
Побарувања за аванси	17	314	237
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства	18	17.445	15.879
Активни временски разграничувања		-	-
Парични средства	19	1.462	521
Вкупно тековни средства		21.735	19.343
ВКУПНО СРЕДСТВА		23.248	19.367
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		3.075	3.075
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		13	-
Нераспределена добивка		15.753	11.051
Вкупно капитал и резерви		18.841	14.126
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	20	3.319	4.656
Останати краткорочни обврски	21	1.080	577
Обврски за аванси и депозити		-	-
Краткорочни финансиски обврски		8	8
Пасивни временски разграничувања		-	-
Вкупно тековни обврски		4.407	5.241
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		23.248	19.367

Белешките содржани од страна 11 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	3.075	0	0	0	11.051	14.126
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2023 година	-	-	-	-	5.591	5.591
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	13	-	13
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	5.591	5.604
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-889	-889
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	3.075	0	0	13	15.753	18.841

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	3.075	0	0	0	2.916	5.991
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2022 година	-	-	-	-	8.135	8.135
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	8.135	8.135
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	3.075	0	0	0	11.051	14.126

Белешките содржани од страна 11 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	5.591	8.135
Амортизација	5	-
Добивка од продажба на основни средства	-	-
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	192	-1.220
Останати краткорочни побарувања	-	-
Побарувања за аванси и депозити	-77	-237
Активни временски разграничувања	-	-
Обврски спрема добавувачи	-1.337	-363
Останати краткорочни обврски	503	192
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
Нето парични текови од деловни активности	4.877	6.507
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-	-
Набавки на нематеријални средства	-	-24
Приливи од продадени материјални средства	-	-
Одлив од вложувања расположливи за продажба	-1.481	-
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-1.566	-6.453
Нето парични текови од инвестициони активности	-3.047	-6.477
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од краткорочни финансиски обврски	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-889	-
Нето парични текови од финансиски активности	-889	0
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	941	30
Парични средства на почетокот на годината	521	491
Парични средства на крајот на годината	1.462	521

Белешките содржани од страна 11 до 29 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР акционерско друштво Скопје основано е и работи во Република Македонија.

Приоритена дејност што ја обавува ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје се состои од 1000 обични акции со вкупна номинална вредност од 50.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 50 евра.

Во рамките на акционерската главнина на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје нема приоритетни акции.

Единствен акционер во ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје на 31.12.2023 година е Јованка Латиновска.

1.3. На ден 31.12.2023 година бројот на вработените во ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје изнесуваше 2 лица (2 лица и на 31.12.2022).

1.4 Седиштето на Друштвото е во Ново Село бр.3Б, Ѓорче Петров, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје се како што следи:

Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема

25%

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи

20 - 25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедниечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Вложувања расположливи за продажба

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувања кои се чуваат до доспевање се вложувања во државни или благајнички записи заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.10. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка / загуба

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.15. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2023	2022
Обврски по кредити	8	8
Парични средства	-1.462	-521
Нето обврски по кредити	-1.454	-513
Капитал и резерви	18.841	14.126
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Поради тоа што ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута и поради тоа истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2023 и 2022 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	1.462	521
Побарувања од купувачи	2.514	2.706
Останати побарувања	-	-
Краткорочни финансиски средства	17.445	15.879
Вложувања расположливи за продажба	1.494	-
	22.915	19.106
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	0	0
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
	22.915	19.106
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	3.319	4.656
Краткорочни финансиски обврски	8	8
Останати тековни обврски	1.080	577
Вкупно	4.407	5.241
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	4.407	5.241

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	0	0	0	0

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	8	-	-	-	8
Обврски спрема добавувачи	3.319	-	-	-	3.319
Останати обврски	1.080	-	-	-	1.080
	<u>4.407</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.407</u>

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	8	-	-	-	8
Обврски спрема добавувачи	4.656	-	-	-	4.656
Останати обврски	577	-	-	-	577
	<u>5.241</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.241</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	1.462	-	1.462
Побарувања од купувачи	2.514	-	2.514
Останати краткорочни побарувања	-	-	0
Побарувања за позајмици	17.445	-	17.445
Вложувања расположливи за продажба	1.494	-	1.494
	<u>22.915</u>	<u>0</u>	<u>22.915</u>

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2022 година

во илјади денари	до 12 месеци	постари од 12 месеци	Вкупно
Парични средства	521	-	521
Побарувања од купувачи	2.706	-	2.706
Останати краткорочни побарувања	-	-	0
Побарувања за позајмици	15.879	-	15.879
Вложувања расположливи за продажба	-	-	0
	19.106	0	19.106

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од осигурително брокерски услуги	10.555	10.977
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	10.555	10.977

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на основни средства	-	-
Останати оперативни приходи	-	665
Вкупно	0	665

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Потрошени суровини и материјали	4	10
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар	-	-
Вкупно	4	10

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати	1.689	1.479
Други надоместоци за вработените	33	29
Вкупно	1.722	1.508

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Трошоци за тековно одржување	139	193
Репрезентација, спонзорства, донации	112	537
Трошоци за банкарски услуги	285	226
Трошоци за казни и пенали	61	-
Трошоци за интелектуални услуги	158	54
Трошоци од минати години	77	67
Трошоци за службени патувања	-	90
Трошоци за осигурување	95	-
Останато	505	185
Вкупно	1.432	1.352

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Остнати финансиски приходи	-	321
Вкупно финансиски приходи	0	321
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Остнати финансиски расходи	-	-
Вкупно финансиски расходи	0	0
Нето финансиски приходи / расходи	0	321

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка пред оданочување	7.392	9.093
Даночно непризнаени расходи	10.620	485
Даночна основа	<u>18.012</u>	<u>9.578</u>
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	<u>18.012</u>	<u>9.578</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	1.801	958
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>1.801</u>	<u>958</u>
Ефективна даночна стапка	<u>24,37%</u>	<u>10,53%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	5.591	8.135
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>5.591</u>	<u>8.135</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2023	-	-	423	-	423	24
Нови набавки	-	-	-	-	0	-
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	-	423	-	423	24
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	-	423	-	423	-
Амортизација	-	-	-	-	0	5
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	-	423	-	423	5
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2023	-	-	0	-	0	19

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2022	-	-	423	-	423	-
Нови набавки	-	-	-	-	0	24
Раскнижување	-	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	-	423	-	423	24
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	-	423	-	423	-
Амортизација	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	-	423	-	423	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА						
31.12.2022	-	-	0	-	0	24

15. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во котирано друштво на официјалниот пазар на Македонската берза	1.494	-
Останато	-	-
Вкупно	1.494	0

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања од купувачи во земјата	2.514	2.706
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>2.514</u>	<u>2.706</u>
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>2.514</u>	<u>2.706</u>

17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за дадени аванси во земјата	314	237
Побарувања за дадени аванси во странство	-	-
Вкупно	<u>314</u>	<u>237</u>

18. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за дадени позајмици на правни лица	1.398	10.106
Побарувања за дадени позајмици на физички лица	<u>16.047</u>	<u>5.773</u>
Вкупно	<u>17.445</u>	<u>15.879</u>

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Жиро сметка	1.462	521
Денарска благајна	-	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>1.462</u>	<u>521</u>

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	3.319	4.656
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	<u>3.319</u>	<u>4.656</u>

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка	898	420
Обврски за бруто плати	141	125
Обврски за персонален данок на доход	41	32
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	-	-
Вкупно	<u>1.080</u>	<u>577</u>

22. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите помеѓу Петрол-Оил Брокер АД Скопје и Петрол-Оил Компани ДООЕЛ Скопје. Тие се управувачки поврзани преку физичко лице кое е нивен единствен сопственик.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Побарувања од купувачи	119	85
Побарувања за дадени позајмици	1.398	10.106
Вкупно тековни средства	1.517	10.191
Обврски спрема добавувачи	39	-
Обврски за примени аванси	-	-
Вкупно тековни обврски	39	0
Приходи од продажба	35	44
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно приходи	35	44
Останати оперативни расходи	39	70
Набавки на трговски стоки	-	-
Расходи од камати	-	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	39	70

Друштвото на 31.12.2023 година има дадено краткорочна позајмица на извршниот директор Јовица Латиновски во износ од 15.927 илјади денари (5.573 илјади денари на 31.12.2022 година).

23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година спрема ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје на 31.12.2023 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.